

До

\_\_\_\_\_ (надлежен орган)

**Б А Р А Њ Е**  
**За одобрение за градење за инфраструктурни објекти**

Од \_\_\_\_\_ со  
(име и презиме на физичко лице или на правното лице)

Адреса \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_  
(место на живеење или седиште)

За одобрение за градење на

\_\_\_\_\_ (градбата)

на \_\_\_\_\_  
(Место иадреса, КП КО во м.в. , или делница со стационача)

Лице за контакт/полномошник:

\_\_\_\_\_

Тел. \_\_\_\_\_ (за полномошник - полномошно во прилог).

Со барањето приложувам:

1. Извод од детален урбанистички план или урбанистички план за вон населено место, или урбанистички план за село или државна односно локална урбанистичка планска документација, а доколку се работи за линиска инфраструктурна градба се приложува проект за инфраструктура заверен од надлежен орган,

2. Правно дело за уредување на меѓусебните права и обврски склучен помеѓу инвеститорите за изградба на градбата со број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година, (доколку станува збор за повеќе инвеститори меѓу кои има и физички лица заверено кај Нотар бр. УЗП \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година.)

3. Проект за инфраструктура заверен од надлежен орган;

4. Основен проект со техн. бр. \_\_\_\_\_ изработен од \_\_\_\_\_ во три примерока;

5. Писмен извештај и согласност за нострификација ( доколку проектот е изработен во странство ) бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ год.

6. Ревизија на основен проект со бр. \_\_\_\_\_ извршена од \_\_\_\_\_ во три примерока;

7. Доказ за право на градење (имотен лист со запишано право на сопственост на РМ или конечно решение за експропријација или имотен лист со запишано право на сопственост или право на долготраен закуп или право на службеност на градежното земјиште доколку се работи за изградба на линиски инфраструктурни градби),

8. Елаборат за заштитан а животната средина;

9. Согласности (записник) и мислење согласно член 59а од Законот за градење;

\*мислење од субјектот надлежен за електро енергетска инфраструктура доколку има потреба за поврзување со електроенергетски систем;

\*записник за согласност за исполнети хидротехнички услови потпишан меѓу надлежен субјект за водовод и канализација и службено лице на надлежниот орган;

10. Доказ за регулиран надоместок за уредување на градежно земјиште;

11. Овластување за изградба на градби за производство на електрична и топлинска енергија од надлежен орган доколку се бара одобрение за градби за производство на електрична и топлинска енергија,

12. Нотификација за пренос на електронски податоци издадена од Агенцијата за електронски комуникации доколку се бара одобрение за електронски и комуникациски мрежи и средства,

13. Решение со кое се одобрува основање на депонија издадено од надлежен орган доколку се бара одобрение за депонии за опасен отпад, депонии за неопасен отпад и депонии за интерес отпад

14. Водостопанска согласност од надлежен субјект за проекти кои испуштаат пречистена отпадна вода во реципиент;

15. Доказ за извршена уплата на административна такса за издавање на одобрение за градење во износ од \_\_\_\_\_ ден. согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за административни такси.

**Прилозите и доказите ги доставувам во оригинал или копија заверена на Нотар.**

**Број и датум:**

**Барател,**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_